

ПРАВОПИС НА СТАРИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

КА (ВОЗВИШЕНОСТА)

КА - Возвишеноста Сончева Божествена. Фактичка состојба.

КЕ - Возвишувањето Сончево Божествено во идејна замисла.

КИ - Возвишувањето Сончево Божествено во процес на раѓање и зголемување.

КО - Возвишувањето Сончево Божествено во процес на вознесување и возвишеност.

КУ - Возвишувањето Сончево Божествено во процес на пад од возвишеноста.

К - Возвишувањето Сончево Божествено како стварност воопшто.

Фактичка состојба.

Во старата Македонија, старите Македонци верници, според учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик. Тоа е јазикот на Светлината Божествена на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња. А таа, СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА од Сончевата аура на Небото, кога е светло позитивно најактивна со процеси на светло позитивно зрачење во циклуси денски и годишни на површината на Земјата, и вградена и надградена во човечката физика како аура во верниците стари Македонци ја нарекувале со слогот КА - ВОЗВИШЕНОСТА. ВОЗВИШЕНОСТА на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над Земјата денес е во 12 часот, нападне, ВОЗВИШЕНОСТА над Земјата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) годишна е на 22 јуни во 12 часот, нападне. ВОЗВИШЕНОСТА на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА е и во аурите на верниците со секоја генерација на површината на Земјата, на одредено позитивно ниво, по место и по време на живеење и постоење. Со тие светло позитивни ВОЗВИШЕНИ аури, Сончеви и човечки, по циклуси и по генерации, се остваруваат и најсилни процеси на светло позитивно зрачење на површината на Земјата по место и по време на постоење. Со секоја нова година со вознесението, возвишувањето напролет на Небесниот свод на Сончевата аура ВОСКРЕСНУВА природата која цвета, се разлистува, се украсуваат растенијата со цветови и со листови, а подоцна и со плодови, како резултат на тоа позитивно зрачење. Значи, го имаме чинот на ВОСКРЕСЕНИЕТО на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со процесите

на сè посланото светло позитивно зрачење, а со тоа и ВОСКРЕСЕНИЕТО на природата на Земјата, која со своите нови цветови и листови транспарентно воскреснува за нов животен циклус. Затоа и тој чин на будење на природата бил голема радост за верниците т.е. за старите Македонци, затоа што ќе има нов берикет и благодет, а со тоа и продолжување на животот Земен со нови услови на живот и храна од кои се зависни, зависни од Сонцето и од Земната природа. Таа радост и одбележување на будењето на природата, верниците,

Тоа е голема радост за верниците, за старите Македонци, кои најмногу го прославувале. Тој празник на Годишното светло позитивно, астрално Божествено ВОЗВИШУВАЊЕ го искажувале со религиозните состојби кои се прават со процесите на силното, светло позитивно ВОЗВИШЕНО зрачење. Неговите естетски последици и вредности се нарекувани со постоењето Свети КРСТ, на ЦРКВАТА и на СВЕТА БОГОРОДИЦА или Големата Богородица, по системот на празници, по ПРАВАТА СЛАВАТА. Зборот КРСТ ја има религиозната состојба по

СТАРИОТ ДРЕВЕН МАКЕДОНСКИ

или старите Македонци, во старата Македонија го прославувале со обреди и ритуално во фиксен празник на 22 април, ден кој е нарекуван ВОСКРЕСЕНИЕТО на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), а со тоа и на природата на Земјата. Тој празник, на ВОСКРЕСЕНИЕТО е постоењето на ВОЗВИШЕНОСТА Светлина Божествена на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), а големината негова на површината на Земјата или величењето негово како ВЕЛИК ДЕН е многу важно за луѓето, или верниците, или уште популарно нарекувано ВЕЛИКДЕНОТ. Со зборот ВЕЛИКДЕНОТ се искажува постоењето на религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, по вториот стар Македонски јазик и тоа е постоење на ВЕ(БОЖЕСТВЕНАТА) ЛИ(ЉУДСКА/човечка) К(ВОЗВИШЕНА) ДЕ(СВЕТЛИНА ДНЕВНА) НО(НАША) е над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на површината на Земјата за верниците според учението на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Годишната светло позитивна Божествена ВОЗВИШЕНОСТ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), на Небесниот свод над површината на Земјата е нападне, или во 12 часот на 22 јуни, кога е најголем денот. На 22 јуни, со остварувањето на годишната, светло позитивна, астрална Божествена ВОЗВИШЕНОСТ се остварува и Големината на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над Небесниот свод и над површината на Земјата.

која е изграден во старата Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик, и е постоењето на К(ВОЗВИШЕНАТА) Р(СОНЧЕВА) С(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето на површината на Земјата. Зборот ЦРКВАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија, од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик, и е постоењето на Ц(ЦЕНТРАЛНАТА) Р(СОНЧЕВА) К(ВОЗВИШЕНА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето на површината на Земјата. Со постоењето на светлата позитивна ВОЗВИШЕНОСТ денска и годишна на Небесниот свод, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) го прикажува својот израз и пат над површината на Земјата, кој се одвива по ТАКТОТ, ритамот на светло позитивно астрално Божествено одење, тоа се неговите стапки на растојание од една до друга возвишеност денска и годишна, стапки кои ги нарекувале и имитирале верниците во постоењето на КРАЧКАТА, КОРАКОТ, ЧЕКОРОТ на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Зборот ТАКТОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ТА(ТЕМНИНАТА) К(ВОЗВИШЕНОСТА) над ТО(ТЕМНИНАТА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативност, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот

По книгата "Религија на сонцето, првиот и вториот антички македонски јазик - Светото писмо" од авторот **Атанас Пчеларски**
Контакт:
тел. 389 2 3173 404, 076-566-617,
e-mail: atanas@strumjani.com.mk

КРАЧКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на К(ВОЗВИШЕНОТО) РА(СОНЦЕ) Ч(ЧЕЛНО) КА(ВОЗВИШЕНОТО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот КОРАКОТ ја има рели-

жествено зрачење на аурата ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), во неговите денски и годишни ВОЗВИШЕНОСТИ, ја има својата светло позитивна состојба на постоењето на СТРАТЕГИЈАТА, ТАКТИКАТА и својот КАРАКТЕР на остварување на тие високоразвивајќи, астрални Божествени состојби и циклусни резултати, по место и по време на Небото и на Земјата. Зборот СТРАТЕГИЈАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на С(СВЕТЛИНАТА) над Т(ТЕМНИНАТА) РА(СОНЦЕ) над ТЕ(ТЕМНИНАТА) ГИ(ГОЛЕМА) ЈА(ВНАТРЕШНА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ТАКТИКАТА ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ТА(ТЕМНИНАТА) К(ВОЗВИШЕНОСТА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) КА(ВОЗВИШЕНОСТА) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот КАРАКТЕРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КА(ВОЗВИШЕНОТО) РА(СОНЦЕ) К(ВОЗВИШЕНОТО) над ТЕ(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЦЕ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите Македонци верници во старата Македонија, ги граделе своите аури: Лични, Семејни, Колективни по место на живеење, Колективни и Народни по место на работа, и тие биле носители на своите слични Земни, религиозни дејства и состојби по СВЕТОТО ПИСМО. Како носители на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА во аурите генерациски на верниците на Земјата, за различните религиозни дејства, состојби и значења, тие ги употребувале истите зборови, во нивно искажување, и како такви се зачувани до ден денес, по форма, градба и значење, во современиот Македонски јазик, што е од голема и непроценлива вредност. ВОЗВИШЕНИТЕ аури на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и на верниците по циклуси и генерации имале процеси на светло позитивното зрачење, со кое се создаваат процеси за борење и творење по место и по време на постоење над површината на Земјата. Со процесите на борба ги има победите над негативноста во природата и во луѓето,

а тоа се темнината ноќна и студот зимски во природата и човечката душевна темнина на непросветлени души, кои се зло на процесите, условите и вредностите на животот на Земјата. Со процесите на борба и творештво по циклуси и генерации се создаваат позитивните полиња Сончевите аури и на аурите на верниците на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други такви услови за живот. Со процесите на создавање во денските и во годишните циклуси, верниците ги остваруваат и ги добиваат своите творби, дела, род и благодет како естетски вредности на површината на Земјата. Сите тие процеси на светлото позитивно зрачење на Сончевата аура и на верниците по циклуси и генерации со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА со создавањето на естетските позитивни полиња, услови и вредности на живот се зборот, думата, речта, писмото, јазикот, говорот на Сончевата аура и на аурите на верниците, луѓето, кое е вистинското СВЕТО ПИСМО на Земјата во сите нејзини времиња. Тој процес е нарекуван со зборовите КАЗВАТ, КАЖУВАТ, КАЖУВАШЕ и други како состојби на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), вечно на површината на Земјата. Зборот КАЗВАТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КА(ВОЗВИШЕНОСТА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот КАЖУВАТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КА(ВОЗВИШЕНОСТА) ЖУ(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот КАЖУВАШЕ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КА(ВОЗВИШЕНОСТА) ЖУ(ПРОСТОРНА) ВА(БОЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата.

АНТИЧКИ ЈАЗИК

гиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на КО(ВОЗВИШУВАЧКОТО) РА(СОНЦЕ) КО(ВОЗВИШУВАЧКОТО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Зборот ЧЕКОРОТ ја има религиозната состојба по која е изграден во старата Македонија од старите Македонци верници, по вториот стар Македонски јазик и го искажува постоењето на ЧЕ(ЧЕЛНОТО) КО(ВОЗВИШУВАЧКО) РА(СОНЦЕ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и по време на постоење на Земјата. Со процесите на светло позитивното, астрално Божествено зрачење на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во својата највисока годишна ВОЗВИШЕНОСТ, која е и Големината негова, се создаваат, на површината на Земјата, неговите високо позитивни полиња на постоењето на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистината, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината, како и други естетски вредности и услови за живот на Земјата, како енергија која е дел од внатрешната, позитивна, астрална Божествена аура и енергија на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Во вечните циклуси и процеси на ВОЗВИШЕНОТО светло позитивно, астрално Бо-

ПРОДОЛЖУВА